

## 43 ГОДИНИ ОД КАТАСТРОФАЛНИОТ ЗЕМЈОТРЕС ВО СКОПЈЕ

**П**ред точно 43 години, на 26 јули 1963 година, во раните утрински часови од силен катастрофален земјотрес, Скопје беше до темел разурнато така што моментно згасна вообичаеното животно пулсирање на еден убав град. Епицентарот на земјотресот беше на самиот плоштад, тогаш именуван, "Слобода", а денес "Македонија", неговата силина беше 6,1 степени според Рихтеровата скала, а според Меркалиевата 9 степени. Градот беше тешко оштетен, речиси збришан од Земјината топка. Неколку секунди беа доволни тој да стане руина. Три ми-



**Во својата долга историја Скопје повеќе пати пропаѓало и одново се раѓало. На просторот меѓу селата Злокуќани и Бардовци постоел град Скупи, метропола на провинцијата Дарданија, кој во 518 година бил сосема разурнат од земјотрес. Тогаш биле урнати 24 градски тврдини. Потоа Скопје било изградено на денешното место. И новиот град не бил поштеден од сеизмички појави. Наредниот катастрофален земјотрес се случил во 1555 година.**

■ Пишува:  
Милева ЛАЗОВА

ресот беа урнати 15.800 станови, а оштетени 28.000. Повеќе од 200.000 луѓе останаа без покрив над главата.

Од трагедијата на Скопје целиот свет беше возбуден и се ангажираше. Меѓународниот Црвен крст упати апел до сите национални организации да организираат исхрана за скопските деца. Хуманитарните организации во многу земји пристапија кон собирање помош за Скопје. Обединетите нации веднаш по катастрофата презедоа активности за плански и долгорочно да му се помогне на разурнатиот град. Во времето кога екипи од стручњаци на ОН почнаа да пристигнуваат во Скопје, во седиштето на меѓународната организација беше речено: Скопје ќе биде споменик на човечката

# НИКОГАШ ДА НЕ СЕ ПОВТОРИ БОЛКАТА КОЈА НИ ЈА НАНЕСЕ МАЈКАТА ПРИРОДА

нути по првиот потрес се случи и втор со ист интензитет (8,5 степени според Меркалиевата скала), по кој следуваа стотици и стотици други земјотреси со помала сила.

Тој петок часовниците запреа на судбоносните 5 и 17 минути, за да го означат најдолгиот ден во историјата на градот. Скопјани ги преживуваа своите најтешки моменти. Нивниот град и гордост доживуваше катастрофа од неспоредливи размери, токму пред дваесетгодишнината од ослободувањето и слободниот живот. Силниот земјотрес разурна 30 до 40 отсто од објектите, но најтрагично е тоа што однесе 1.300 човечки животи, 4.000 граѓани беа повредени, а повеќето од нив станаа инвалиди. Скопскиот земјотрес се почувствува на простор од околу 50.000 километри квадратни. Од пот-

**Тој петок (26 јули 1963 година) часовниците запреа на судбоносните 5 и 17 минути, за да го означат најдолгиот ден во историјата на градот. Скопјани ги преживуваа своите најтешки моменти.**

**Од трагедијата на Скопје целиот свет беше возбуден и се ангажираше за помош.**



солидарност. За кратко време, соборувајќи ги сите рекорди во градежништвото, домашната и странската градежна оператива ги приврши осумнаесетте приградски населби. Освен тоа, беа санирани и направени поцврсти од порано 8.113 станови во центарот на градот. Во Обединетите нации беше формиран посебен фонд за обновување и изградба на Скопје. На овој и на други начини на Скопје му пристигна помош од странство во износ од 347,9 милиони тогашни динари. Но, сепак најголема помош пристигна од републиките и од покраините на поранешна Југославија. Благодарение на ваквата широка и несребична помош на домашната и на светската јавност, Скопје го доби своето второ најпознато име - град на солидарноста.